



PANASONIC "LIFE WALL"

Концептот на "Panasonic" за телевизори на иднината е значително амбициозен и ја менува улогата на телевизорот во вашиот дом. Го нарекуваат "жив ѕид", дијагоналата на екранот му е 150 инчи и е неверојатно тенок. "Panasonic" планира да го пушти во продажба од следната година. Станува збор за телевизор кој го покрива целиот ѕид од собата и прикажува различни содржини на различни делови од екранот, во зависност од потребите на семејството. На пример, поголемиот дел од неговата површина може да функционира како фототапет, додека на помал дел може да се гледа телевизија. За сè да функционира како што треба се грижи технологијата за препознавање на лица и на движења. Кога ќе се појавите пред екранот тој ќе препознае кој сте и каде точно се наоѓате, и ќе ги вклучи вашите омилен програми на делот од екранот пред кој се наоѓате.



R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплата за **2005** година ќе го добиете засега *Единственото Мултимедијално CD* во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот *P-Регистар* освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добивеното CD и во завршување на процедурата за неговото инсталирање. Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате *P-Регистарот*. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно *CD на крајот на 2005 година* со списанието *Репрезент и Даночен Практикум* со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручните списанија **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за **2005** година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржовски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорлави теми од секојдневното работење, вочнувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансиските, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на доадева вредност, за персоналниот данок, за данокот на добивка и данокот на имот. *Специјалното издание* на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. *P-Регистарот* е во пластични кораци, со водички листови на основното издание во кои се содржани упатства и сите податоци што Вие се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Регистарот е поделен на **8 дела** и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

P-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница на интернет ги добивате сите податоци со одмајред дадена шифра.

Користете ја нашата вебстраница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

25 СИСАНИЈА = **МУЛТИМЕДИЈАЛЕН CD-а**
1 P-РЕГИСТАР + **16 ДОПОЛНУВАЊА**

Со доцниот,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 P-Регистар со
основна вложка

со преку
300
страници и

16
дополнувања

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултиме-
дијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ

SONY ERICSSON XPERIA X1

Одамна најавуваниот адут на "Sony Ericsson", луксузниот и напреден модел на мобилен телефон под називот Xperia X1, конечно доби точен датум кога ќе се појави во продажба - 30 октомври. Овој датум се однесува на Велика Британија, Германија и на Шведска, додека на останатите пазари (вклучувајќи го и нашиот), Xperia X1 ќе биде достапен во текот на четвртиот квартал од годинава. Конечно, љубителите на напредните мобилни телефони ќе имаат можност и лично да се уверат во можностите на толку најавуваниот модел. Колку многу му значи овој уред на "Sony Ericsson" говори и фактот дека неговото доаѓање во продажба ќе биде придружено со одбројување, како и глобален веб-пренос во живо.



SONY OLED TV

По претставувањето на Sony OLED XEL-1 телевизор сите помислија дека тоа е врв на технологијата. Меѓутоа, сега се појави ист таков модел, само на батерии.

Најновиот XEL-1 има подеднакво тенко куќиште како и неговиот 11-инчен "брат", кој ги користи сите потребни кабли. Екранот е со дебелина од само 1,4 милиметри, во него е вграден и HDTV тјунер и батерија потребна за напојување.

Органските панели за телевизорите трошат помалку електрична енергија отколку LCD панелите.



NOVATEX-SKOPJE

SEKOE DETE GI SAKA I VOZRASHNITE ISTO TAKA

HARIBO

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk